

## Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 3

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Петровец**

I.1.2) Адреса: ул.,, 1“ 66

I.1.3) Град и поштенски код: **Петровец 1043**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Дарко Тинтоски**, адреса на е-пошта: **javninabavki@petrovec.gov.mk** телефон/факс: **02 2562 240/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки


| Предмет на договорот за јавна набавка         | ЗПЈН       | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка                 | Проценета вредност | Очекуван старт | Забелешки   | Оглас |
|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---|-------|
| Електрична енергија                           | 09310000-5 | Стоки                           | Отворена постапка               | 4.237.288,00 ден.  | Јануари        |   |       |
| Канцелариски материјали                       | 30190000-7 | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | 150.000,00 ден.    | Јануари        |   |       |
| Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)      | 09135100-5 | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | 302.967,00 ден.    | Јануари        |  |       |
| Горива и масла (моторни возила)               | 09132100-4 | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | 572.000,00 ден.    | Јануари        |  |       |
| Набавка, транспорт и монтажа на фекални пумпи | 44000000-0 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | 1.200.000,00 ден.  | Јануари        |  |       |
| Купување на друга опрема                      | 44000000-0 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | 1.186.440,00 ден.  | Февруари       |   |       |
| Купување на информатичка опрема               | 30200000-1 | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | 254.237,00 ден.    | Февруари       |   |       |
| Ситен инвентар и други материјали             | 44000000-0 | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | 296.610,00 ден.    | Февруари       |   |       |
| Опрема за игралишта за деца                   | 37000000-8 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | 1.200.000,00 ден.  | Февруари       |   |       |
| Настрешници за автобуски постојки             | 44000000-0 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | 1.200.000,00 ден.  | Февруари       |   |       |
| Купување на моторни возила                    | 34110000-1 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | 1.694.915,00 ден.  | Март           |   |       |
| Купување на камиони                           | 34100000-8 | Стоки                           | Отворена постапка               | 3.389.830,00 ден.  | Март           |   |       |

| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН       | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка          | Проценета вредност | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------|-------|
| Прехрамбени продукти и пијалоци       | 15000000-8 | Стоки                           | Набавки од мала вредност | 194.915,00 ден.    | Септември      |           |       |
| Средства за одржување на хигиена      | 33700000-7 | Стоки                           | Набавки од мала вредност | 84.746,00 ден.     | Септември      |           |       |

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

| Предмет на договорот за јавна набавка   | ЗПЈН       | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка                 | Проценета вредност | Очекуван старт | Забелешки | Оглас   |
|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------|---|
| Чистење на градежен шут и отпад   | 90000000-7 | Услуги                          | Поедноставена отворена постапка | 1.200.000,00 ден.  | Јануари        |           |  |
| Изработка на проектна документација за изградба на управна (општинска) зграда на Општина Петровец | 71000000-8 | Услуги                          | Поедноставена отворена постапка | 1.200.000,00 ден.  | Јануари        |           |  |
| Транспорт на луѓе   | 60170000-0 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | 254.237,00 ден.    | Февруари       |           |   |
| Геодетски услуги  | 71410000-5 | Услуги                          | Поедноставена отворена постапка | 1.694.915,00 ден.  | Февруари       |           |   |
| Дезинфекција, дезинсекција и дератизација   | 90670000-4 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | 150.000,00 ден.    | Март           |           |   |
| Надзор над изградбата   | 71520000-9 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | 296.610,00 ден.    | Март           |           |   |
| Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема  | 50300000-8 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | 254.237,00 ден.    | Септември      |           |   |
| Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)                        | 50100000-6 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | 296.610,00 ден.    | Септември      |           |   |

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

| Предмет на договорот за јавна набавка                            | ЗПЈН       | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка                 | Проценета вредност | Очекуван старт | Забелешки | Оглас   |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------|---|
| Изградба на капацитети за водоснабдување                         | 45000000-7 | Работи                          | Поедноставена отворена постапка | 1.694.915,00 ден.  | Јануари        |           |   |
| Набавка, транспорт и вгардување на тампонски слој                | 45000000-7 | Работи                          | Поедноставена отворена постапка | 2.542.373,00 ден.  | Јануари        |           |   |
| Хоринзонтално бушење под локални патишта и улици                 | 45000000-7 | Работи                          | Поедноставена отворена постапка | 1.200.000,00 ден.  | Јануари        |           |  |
| Реконструкција на пешачка и велосипедска патека во н.м. Петровец | 45000000-7 | Работи                          | Поедноставена отворена постапка | 5.932.203,00 ден.  | Февруари       |           |   |
| Транспорт и вградување на дробен асфалт на локални улици         | 45000000-7 | Работи                          | Набавки од мала вредност        | 1.200.000,00 ден.  | Февруари       |           |   |
| Изградба на управна (општинска) зграда на Општина Петровец       | 45000000-7 | Работи                          | Поедноставена отворена постапка | 30.655.234,00 ден. | Февруари       |           |   |
| Изградба и реконструкција на јавно осветлување                   | 45000000-7 | Работи                          | Поедноставена отворена постапка | 1.200.000,00 ден.  | Март           |           |   |

Датум на првична објава на ЕСЈН **05.01.2022**

Датум на објава на верзија **14.02.2022 13:51**